

INM NOVOMAK



**Системи на
лизгање за фиоки**

blum[®]

Квалитетен челик за вашите идеи за дрвен дизајн

Нашите системи на лизгачи ви нудат квалитетни челични водилки за остварување на вашите идеи во дизајнирањето на фиоки со дрвен корпус. Нудиме решение за секое барање: економичниот STANDARD, сестраниот TANDEM и софистицираниот систем на лизгачи MOVENTO. Можат да се комбинираат со различни технологии за движење за поголема удобност. Нашите сопствени услуги и уреди за монтажа го прават планирањето и монтирањето брзо и едноставно.

TANDEM

STANDARD

Производ на **blum**

MOVENTO

СОДРЖИНА

- Blum системи на лизгачи**
- 04 Вистинскиот систем на лизгачи за секое барање
 - 06 Систем на лизгање во употреба
 - 14 Широк и разновиден асортиман на производи
 - 16 Карактеристики на производот
 - 20 Преглед на производот
 - 22 Услуги и уреди за монтажа
 - 26 Целосна понуда од еден извор

Соодветен систем на лизгачи за секое барање

MOVENTO

MOVENTO е скриен систем на лизгачи и софистицирано решение на вашите идеи за дизајни од дрво. Опциите за четиридимензионално прилагодување обезбедуваат прецизен распоред на фугите. Уште повеќе, целосното извлекување се истакнува во однос на високата стабилност и носивост. Лизгачот MOVENTO може да се користи со сите четири технологии на движење за лесно отворање и затворање.



Производ на **blum**



TANDEM

TANDEM е скриен систем за лизгачи и сестрано решение за вашите идеи за дизајни од дрво. Исклучително голем број на опции кои нудат голема флексибилност во дизајнот. Одберете од широкиот избор на номинални должини, различни типови на извлекувања и носечки класи, како и опционални технологии за движење за лесно отворање и затворање. Без разлика за која верзија на TANDEM ќе се одлучите, на вашите клиенти ќе им обезбедите стабилност и лесно лизгање што ќе трае за време на целиот век на мебелот.

STANDARD

STANDARD е систем на лизгачи и економично решение на вашите идеи за дизајн од дрво. Се состои од само неколку компоненти, што го прави и складирањето и склопувањето неверојатно лесно. Челичниот лизгач импресионира во секојдневната употреба поради одличните карактеристики на лизгање и високото ниво на стабилност. Делумното извлекување на лизгачот може да се користи со технологијата за движење BLUMOTION за лесно затворање.





Blum систем за лизгачи во употреба

Дрвените фиоки се сеопфатни, а со тоа се погодни за употреба на станбени површини. Сепак, само Blum системите на лизгачи го претвораат движењето во посебно искуство. MOVENTO, TANDEM и STANDARD демонстрираат стабилност и носивост посебно во кујната каде што треба да се издржи секојдневната употреба. Ова е местото каде што корисниците многу често ги отвораат и затвораат фиоките. Тие се погодни и за употреба во бања, претстобје или спална соба. Без оглед на тоа каде се инсталирани, даваат можност за подобар живот.



MOVENTO во дневната соба

Висококвалитениот мебел од дрво е многу популарен во дневните соби. Ова е особено точно кога не само што изгледа убаво, туку и обезбедува доволно простор за складирање. Без разлика дали се широки или тесни, високи или ниски, сите видови на фиоки се можни со лизгачот MOVENTO.



Производ на **blum**



MOVENTO во кујната

Корисниците ги отвораат и затвораат фиоките во просек 80 пати на ден при секојдневното користење на кујната. Системот на лизгачи MOVENTO може лесно да се справи со овие барања. Неговата стабилност и носивооста го прават идеален за широко и високо извлекување со тешки предмети, како што се тенџериња или тави. Опциите за четиридимензионално прилагодување на предниот дел гарантираат прецизен распоред на фугите.





Фиоки со TANDEM лизгачи во ходник

Очила за сонце, клучеви и тетратки – во фиокиоте во ходникот се складираат секакви предмети. Затоа мебелот со мали фиоки често е сè што е потребно. Сепак, тоа не значи дека корисниците ќе мора да останат без лесното лизгање на TANDEM бидејќи широкиот опсег на TANDEM вклучува и кратки номинални должини.



Производ на **blum**


TANDEM во бањата

Мебелот во бањата треба да биде добро осмислен. Со TANDEM лизгачите може дури и да се вметнат широки фиоки со кратки номинални должини благодарение на страничниот стабилизатор. Особено важно во бањата се: поцинкуваните тркалца и најлонските ролери кои нудат најдобра заштита од корозија.



Сигурно решение за многу делови од домот

Економичниот STANDARD систем на лизгачи може да се користи во многу простории. Делумното извлекување не е совршено само за детските соби туку е веќе проверено решение за мебел и во салон и во други делови од домот.






STANDARD во канцеларија

Делумното извлекување исто така е погодно и за канцелариски мебел како што е бирото. Фиоките се направени за да ги задоволат барањата и испробаниот STANDARD лизгачите овозможуваат изведба на соодветни канцелариски решенија.

Разновидни производи за дрвени фиоки

Во зависност од барањата, можете да изберете од различните опции за вашите фиоки: скриен или видлив систем на лизгачи со широк избор на номинални должини, различни типови на извлекување и класи на носивост од 30 до 70 килограми. Во случајот со TANDEM исто така има два начини на фиксирање од кои може да се одбере. Системите на лизгачи може да се користат со четирите технологии на движење за меко отворање и затворање.

Производ на 



Поголем квалитет на движење

Нашите системи на лизгачи се одлични во однос на лизгањето. Нивното лесно и тивко лизгање обезбедуваат зголемена леснотија на користење. Уште повеќе, нашите производи исто така се одликуваат со висока стабилност и сигурна функционалност. Без разлика за кој систем ќе се решите, на вашите клиенти ќе им обезбедите подобар квалитет на живот.




Производ на **blum**





25 kg
70 kg

За долготраен век на мебелот



Нашите експерти се грижат квалитетот на Blum да биде загарантиран. MOVENTO, TANDEM и STANDARD се дизајнирани да се отвораат и затвораат 100.000 пати, од кои 30.000 со закочување. Цилиндричните ролери со ниско триење во лизгачите го спречуваат абењето на металот. Се става акцент на прецизноста во текот на производството така што системите за лизгачи нудат во текот на животот на мебелот.

**Отворање и затворање
до 100.000 пати**

Преглед на производот

Фокусот на STANDARD лизгачот е кон економичноста. Видливиот систем на лизгачи е едно продолжение со само неколку компоненти. Може да се комбинира и со BLUMOTION за лесно затворање. Разновидниот систем на лизгачи TANDEM импресионира со широк опсег: може да се одбере од неколку типови на продолженија и три технологии за движење. MOVENTO скриениот систем на лизгачи и софистицирано решение за исполнување на строгите барања. Може да се пофали со синхронизирано лесно лизгање, четиридимензионално прилагодување и е целосно компатибилен со сите четири технологии за движење на Blum.



MOVENTO

Лесна монтажа

Систем за меко затворање
BLUMOTION

Дополнителни технологии за
движење


Носивост до 70 килограми

Синхронизирано лесно лизгање

Четиридимензионално
прилагодување



Производ на 



TANDEM



STANDARD






Чекор по чекор до совршени резултати

Нудиме сеопфатни услуги за нашите системи на лизгачи низ целиот синџир на процеси. Предноста за вас е што можете да ги користите нашите бесплатни E-SERVICES кога било во текот на денот. За вашето планирање користете го конфигуракторот за производи и елементи, услугата за податоци CAD/CAM или базата на податоци за производите. Користете ја нашата библиотека за маркетинг и креирајте индивидуални маркетинг документи.



Конфигуратор на производи
www.blum.com/productconfigurator



Производ на **blum**



CABINET PLANNING

- Basic sett
- FRONTS
- Height
- Width
- Depth
- Internal cab
- Internal cab
- Internal cab
- General par
- Left side pa
- Right side p
- Top gap
- Bottom gap
- Left gap
- Right gap
- Gap betwe
- Planning sy
- Cabinet top panel
- Cabinet bottom
- Cabinet back

FITTINGS

Space above the cabinet: 1000

- LEGRABOX | High fronted pull-out | LEGRABOX pure, height C | Without organisation
- LEGRABOX | High fronted pull-out | LEGRABOX pure, height C | Without organisation
- LEGRABOX | High fronted pull-out | LEGRABOX pure, height F | Without organisation

Front height: 340.86 mm

Front radius: 0.00

Front configuration: Wood

Handle weight(kg): 0



Конфигуратор на елементи
www.blum.com/cabinetconfig

Постигнете ја
вашата цел,
брзо и прецизно



Производ на **blum**



Нудиме специјализирани машини за прецизно бушење и поставување на Blum околот како и едноставно и ефикасно производство. Машината дупчење и вметнување MINIPRESS со EASYSTICK ве поддржува при монтирањето. Нудиме универзални, индивидуални шаблони и шаблони за бележење и позиционирање за нашите системи на лизгање. Специјалните шаблони се достапни и за TANDEM и за MOVENTO.

Комплетна понуда од едно место

Blum е повеќе од иновациски производител и сигурен снабдувач. Пред сè, ние сме долгорочен партнер кој ве поддржува низ целиот синџир на процеси. Нашите производи од челик со врвен квалитет обезбедуваат совршени предуслови за вашите идеи за дизајни од дрво.





Инспирација

Веруваме дека идеите можат да го движат светот. Нудиме иновативни окви, инспиративни концепти за мебел и соодветни услуги за да можеме да ги претвориме вашите идеи во реалност. Водени од вашите потреби, меѓународните трендови и заедничката визија за подобар квалитет на живеење дозволете ни да работиме заедно за да создадеме инспиративни идеи.

Производ на **blum**



Квалитет на живеење

Сакаме да уживате во поголема удобност и функционалност кога го користите мебелот.



Палета на производи

Сè од едно место: Нашата широка палета на производи ви овозможува да бидете во тек со сегашните и идни трендови.



Инспирација

Ги следиме светските трендови и се стремиме да креираме решенија за иднината. Сакаме да ги споделиме нашите сознанија со вас.



Иновации

Остануваме во движење. Љубопитноста и истражувачкиот дух не движат за да развиваме нови производи и услуги за вас.



Услуги

Ги поддржуваме вашите секојдневни акции со приспособени услуги адаптирани на вашите процеси.



Квалитет

Постојано се стремиме да ги подобриме нашите производи и услуги.



Доверба

Ја преземаме одговорноста за партнерствата, нашите вработени, општеството и животната средина.

Јулиус Блум го почна нашето патување во 1952 година со столбови од потковица. Денес снабдуваме клиенти во повеќе од 120 земји со иновативни окови.

INM NOVOMAK

Вашите идеи во акција

Ѓорги Колозов бр. 5
Скопје,
Република Македонија

www.novomak.com
shop.novomak.com

+389 2 2461-664
+389 2 2461-089